

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (4) од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 18 март 2021 година донесе

РЕШЕНИЕ **за одбивање на приговор**

1. Приговорот на Оливер Перковски од Скопје УП2 09-53/21 од 23 февруари 2021 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-65 од 28 јануари 2021 година СЕ ОДБИВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-65 од 28 јануари 2021 година СЕ ПОТВРДУВА.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Оливер Перковски од Скопје до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-53/21 од 23 февруари 2021 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција).

Жалителот го оспорува Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција бр. 11-65 од 28 јануари 2021 година издадено од КЕЦ Ѓорче Петров, за побарана промена од монофазен во трофазен приклучок.

Првично е одобрен нестандартен приклучок во 2015 година (монофазен приклучок за пумпа за наводнување со моќност од 5.7kW) за кој соодветно се уплатени потребните средства. Сега се бара промена од монофазен во трофазен приклучок, но со приклучок од минимум од 25kW моќност.

На седницата одржана на 8 март 2021 година се разгледуваше следната документација:

1. Приговор УП2 09-53/21 од 23 февруари 2021 година со прилог:
 - Решение за согласност бр. 21-21 од 30 јануари 2015 година на КЕЦ Ѓорче Петров
 - Договор за снабдување со електрична енергија бр. 21-21 од 14 април 2015 година
 - Решение за согласност бр. 11-65 од 28 јануари 2021 година на КЕЦ Ѓорче Петров
2. Одговор на Приговор од 1 март 2021 година со прилог:
 - GIS скица
 - Слики од броилото

и на седницата беше заклучено жалителот да се изјасни дали одбира Решение за согласност за приклучување преку нестандартен приклучок со моќност од 25kW, при што телефонски жалителот се сложи дека останува на сега обжаленото техничко Решение.

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е неоснован.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09–53/21
18 март 2021 година
Скопје

ЗАМЕНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Enver Elmazi